

Една од забелешките на меѓународниот фактор беше предвременото почнување на изборната кампања. Но, нашите политички субјекти и натаму остануваат глуви на ваквите препораки, односно си тераат по старо. Не сакаат да ја прифатат зададената лекција. Напротив, на неа се повикуваат само кога треба да се искритикува противникот. Истото го правеа и едните и другите, само од различен агол, односно кога беа власт и опозиција. Токму поради тоа добивавме критики во сите досегашни извештаи на Европската комисија, во однос на напредокот на Република Македонија, без оглед дали станувало збор за изборите, инцидентите или за немањето дијалог меѓу партиите.

ОД ТРАНСПАРЕНТНО - ЕВТИНИ ПАРТИС ДОБИВАЊЕ ДОВЕРЬ



ГРАЃАНИТЕ МОРА ДА ЗНААТ ЗА ШТО ЈА ДАВААТ СВОЈАТА ПОДДРШКА. ПРАВОТО НА ГЛАС Е ВРВНО ДЕМОКРАТСКО ПРАВО, ТОА Е СТАВОТ НА ВМРО-ДПМНЕ. НАЈВЕРОЈАТНО, НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ПАРТИЈАТА ЌЕ НАСТАПИ БЕЗ СВОИТЕ КОАЛИЦИОНИ ПАРТНЕРИ

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Политичките партии во државата предвреме ја почнаа кампањата за претстојните локални и претседателски избори. Иако до нивното одржување (март 2009 г.) остануваат уште три месеци, политичарите ги почнаа прошетките по пазарите.

Стартуваше и нивната веќе видена реторика и убедување на гласачкото тело како токму тие се најдобриот избор за иднината на оваа држава. Овој пат нивната кампања е во знакот на десетката. Имено, десет тима на ВМРО-ДПМНЕ ќе крстосуваат низ државата, а секој член на СДСМ ќе треба да донесе десет гласачи. Во очекување на одговорот на прашањето кому ќе му биде среќна десетката, политичарите повторно ги воведоа партиските пресметки и фалбите за (не) направеното во времето на нивниот мандат, како и ветувањата за "брдата и долините", за "медот и млекото". Сега се засилени, иако рака на срце, во изминатиов 18-годишен период од независноста на државата, тие никогаш и не престанале. Напротив, се интензивираат за време на изборните кампањи, кога гласот на народот за политичките субјекти, е нешто свето, за на крај, кога ќе ја добијат неговата доверба, вообичаено да забораваат што му ветувале.

Иако многу добро се сеќаваме на забелешките на меѓународниот фактор за предвременото почнување на изборната кампања, македонскиот политички

естаблишмент си тера по старо. Нашите политички субјекти и натаму остануваат глуви на ваквите препораки. Не сакаат да ја прифатат зададената лекција. Напротив, на неа се повикуваат само кога треба да се искритикува противникот. Истото го правеа и едните и другите, само од различен агол, односно кога беа власт или опозиција. Токму поради тоа добивавме критики во сите досегашни извештаи на Европската комисија во однос на напредокот на Република Македонија, без оглед дали стануваше збор за изборите, инцидентите или за немањето дијалог.

Како и да е, карванот политичари веќе интензивно работи на терен, а медиумите станаа сервис на партиските пресметки.

ОБЈЕКТИВНОСТ

Владејчката ВМРО-ДПМНЕ најави дека на овие избори ќе настапи со директни, непосредни средби со граѓаните, а нивниот концепт ќе се базира врз принципите за отчетност, принципелност и транспарентно работење. Велат дека како партија остануваат отворени кон граѓаните. На претстојните локални избори ќе излезат со, како што велат, прецизни програми и конкретни проекти, во кои учествуваат домашни и меѓународни експерти, насочени кон решавање на проблемите на граѓаните, а ќе бидат во насока на создавање на современи и развиени општини. Ги очекуваат и сугестиите и идеите од граѓаните.

"Граѓаните мора да знаат за што ја

даваат својата поддршка. Ние немаме намера да ги присилуваме гласачите, ниту еден по еден, ниту во група од десет луѓе, како што тоа го прави СДСМ. Правото на глас е врвно демократско право. Тоа е нивно индивидуално право. Во насока на организација на сите креативни капацитети на македонското општество и нивното обединување, во намерата за побрз и посилен развој на Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ ги повикува сите граѓани кои имаат предлози, сугестии, проекти и размислувања за кои сметаат дека можат да бидат внесени во изборните програми на партијата, да ги достават до нас", изјави Александар Бичиклиски, портпарол на ВМРО-ДПМНЕ.

Освен истакнувањето на нивните кандидати за градоначалници на пет поголеми градови во Македонија (Битола, Прилеп, Пехчево, Кочани, Кичево), тие обелоденија и дека нивниот Изборен штаб ќе го води Мартин Протоѓер, кој воедно е шеф и на Кабинетот на премиерот Никола Груевски.

Но, едно е да се зборува, друго е тоа и конкретно да се спроведе во практика. Да се надеваме дека овој пат ветеното ќе стане и реалност!

За разлика од владејачката ВМРО-ДПМНЕ, опозиционата СДСМ сè уште не одлучила кој ќе го води нејзиниот Изборен штаб, за тоа ќе дискутираат на една од наредните седници на Централниот одбор. Сега засега се знае дека СДСМ на изборите ќе настапи самостојно. Како што неодамна беше објавено, прво ќе бидат соопштени имињата на кандидатите за градоначалници во сите

ВРЕМЕ ПОЧНА ДА КРСТОСУВА НИЗ МАКЕДОНИЈА

СТ ДО ПОПУЛИЗАМ КИ ПРИКАЗНИ ЗА А КАЈ ЕЛЕКТОРАТОТ

Неодамна, при посетата на чаирчани, првиот финансиер во државата, Трајко Славески, изјави:

"Ова нема некоја особена врска, затоа што изборите сè уште се пред нас. До тогаш ние ќе имаме други активности, други средби со граѓаните, а ова ние го практикуваме многу често".

Предвременото истрчување на ВМРО-ДПМНЕ на теренот, за опозицијата не е ништо друго освен евтин популизам. СДСМ обвини и дека во предвремената кампања се користат владини возила и народни пари, но ова не им било ново, велат, власта 30 месеци е во кампања.

"Повеќе од три месеци пред локалните и претседателските избори, одеднаш водени од популизмот се интензивираа владините кампањи, почнаа да ги посетуваат општините, пазарите, иако никаде ги немаше кога почнаа да се чувствуваат последиците од финансиската криза со отпуштање на работници од фабриките. Наместо ВМРО-ДПМНЕ да презема мерки за финансиската криза и да ги решава економските проблеми на граѓаните, таа се грижи единствено за своите партиски цели", велат од СДСМ.

Сепак, реалноста покажува дека и опозиционата СДСМ не мирува. Трибините и посетите на општините се дел и од нивната програма. Коментираат дека за разлика од ВМРО-ДПМНЕ, посетите им се без камери и дневнопопулистички побуди. Но, не би рекле дека е така. Партиските пресметки околу ефикасноста и независноста на судските органи во државата и тоа како предизвикаа помпезност.

И за НСДП посетите на министрите на ВМРО-ДПМНЕ на општините претставуваат "класична злоупотреба на системот".

"ВМРО-ДПМНЕ е во постојана и перманентна фаза на купување гласови, а тоа се потврдува и со последната одлука за купување лаптопи во вредност од најмалку 10 милиони евра", вели Горан Мисовски, НСДП.

Сè уште не се познати составите на изборните штабови и во ЛДП, ДУИ и ДПА. Во ЛДП велат дека веќе е во тек постапката за формирање на Изборниот штаб и дека активната изборна кампања ќе ја почнат дваесеттина дена пред изборите. За настапот на изборите ДУИ ќе одлучува на седница на централното Претседателство. Засега имаат само средби со разграноците. Во ДПА, пак, поинтензивни изборни активности се најавени по новогодишните празници.

КАНДИДАТИТЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ ДА СЕ ИСТАКНУВААТ СО СВОЈАТА ЧЕСНОСТ И ЦЕЛОСНО ДА ЈА УЖИВААТ ДОВЕРБАТА НА ЧЛЕНСТВОТО НА ОПШТИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СДСМ

градови, освен во Скопје, а во февруари ќе бидат познати и кандидатите за скопски градоначалник, претседател на градското Собрание и за шеф на државата.

"По тримесечно работење и активности насекаде низ Македонија нашето членство и граѓаните ни упатуваат еден силен апел, СДСМ во пресрет на изборите да излезе самостојно. Кандидатите, како за градоначалник, така и за членови на совет, препорача ЦО, во својата локална средина од граѓаните да бидат прифатени како личности кои се вбројуваат меѓу оние со највисок јавен и професионален углед, да се истакнуваат со својата чесност и целосно да ја уживаат довербата на членството на општинската организација на СДСМ. Задолжително тоа да бидат луѓе кои дале значителен и докажан придонес во афирмацијата и во спроведувањето на политиката на СДСМ. Во својата досегашна работа на професионален план да имаат покажано евидентни позитивни резултати препознатливи за пошироката јавност", изјави в.д. претседателот на СДСМ, Зоран Заев.

ЗЛОУПОТРЕБА

И додека останатите политички партии (иако прикриено сепак и тие го прават истото), коментираат дека со предвремената кампања се косат одредбите од Изборниот законик, карванот на ВМРО-ДПМНЕ веќе е под полна пара. Тимови предводени од вицепретмиерот Зоран Ставревски, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска и пратениците Силвана Бонева и Владимир Горчев, остварија посети на повеќе општини во државата. Сепак, од ВМРО-ДПМНЕ коментираат дека тоа нема врска со изборите, дека оваа практика редовно ја спроведувале од 2006 година и дека и претходно организирале трибини за новиот принцип на комуникација со гласачите и селување на сугестиите од граѓаните. Првиот човек на Центарот за комуникации на оваа партија, Илија Димовски, вели дека десетте формирани партиски тима составени од министри, пратеници, државни секретари имаат план во наредните два месеца да посетат 50 града и стотина села.

DA ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 9:00 до 21:00
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Augsburg
München
Kumanovo
Skopje
Gostivar
KICEVO
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA